

Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва, Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД-Куманово ги објавува резултатите од гласањето по точките од Дневниот ред од Годишното Презакажано Собрание на Фабриката, одржано на 07.12.2017 година.

На Годишното презакажано собрание на Фабриката, одржано на 07.12.2017 година, од вкупно 491.000 акции со право на глас, присуствуваа акционери и полномошници на акционери со 301.902 акции со право на глас или 61,48 % од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните акционери односно нивните полномошници на собранието гласаа на следниот начин:

1. Избор на бројачи на гласови, ЗА гласаа 301.902 , против 0, воздржани 0
2. Избор на Претседавач со Собранието, ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0
3. Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за работата на Друштвото за деловната 2016 година и Извештај на независни ревизори
ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0
4. Одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка / финансиските извештаи за 2016 година.
ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0
5. Одлука за одобрување на работа на Александар Крстевски, Претседател и неизвршен член на Одбор на директори
ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0
6. Одлука за одобрување на работа на Ивана Николиќ, неизвршен член на Одбор на директори
ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0
7. Одлука за одобрување на работа на Владимир Стојмановски, независен неизвршен член на Одбор на директори
ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0
8. Олука за одобрување на работа на Војчо Нацевски, извршен член на Одбор на директори
ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0
9. Одлука за одобрување на работа на Страхил Пановски, извршен член на Одбор на директори
ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0
10. Одлука за усвојување на годишен извештај на Служба за внатрешна ревизија.
ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0
11. Одлука за назначување на ревизорска куќа Grant Thornton ДОО Скопје за ревизор на годишна сметка и финансиските извештаи за 2017 година
ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0

12. Одлука за неотповикување на членови на Одбор на директори Александар Крстевски, Ивана Николиќ, Страхил Пановски и Војчо нацевски.

ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0

13. Одлука за отповикување на Владимир Стојмановски, независен неизвршен член на Одбор на директори.

ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0

14. Одлука за избор на Соња Алексиќ, независен неизвршен член на Одбор на директори

ЗА гласаа 300.627, против 0, воздржани 0

15. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

ЗА гласаа 10.261 , против 0, воздржани 0

16. Одлука за одобрување на голема зделка

ЗА гласаа 301.902, против 0, воздржани 0